



ИЗВЕШТАЈ

на буџетски корисник за примена донација за време на здравствено-економска криза предизвикана од COVID-19

Датум и
број на
прием

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМАТЕЛОТ НА ДОНАЦИЈА

ЕДБ на примателот	<input type="text"/>		
Назив	<input type="text"/>		
Адреса / Седиште	<input type="text"/>		
е-Пошта	<input type="text"/>	Телефон	<input type="text"/>

ПОДАТОЦИ ЗА ДАВАТЕЛОТ НА ДОНАЦИЈА

ЕДБ / ЕМБГ на давателот	<input type="text"/>		
Назив / Име и презиме	<input type="text"/>		
Адреса / Седиште	<input type="text"/>		
е-Пошта	<input type="text"/>	Телефон	<input type="text"/>

ОПИС НА ДОНАЦИЈА

Износ на донација дадена во финансиски средства	<input type="text"/>	износ		
Донација дадена во добра/услуги	Вид	Количина	<input type="text"/>	износ
Збир на вкупно донирани средства (пари/добра/услуги):				износ

ДРУГИ ПОДАТОЦИ

Број на договорот за донација	<input type="text"/>	Датум на договорот за донација	<input type="text"/>
Број на потврдата за примена донација	<input type="text"/>	Датум на потврдата за примена донација	<input type="text"/>

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме	<input type="text"/>		
ЕДБ / ЕМБГ	<input type="text"/>	Датум на пополнување	<input type="text"/>
Својство	<input type="text"/>	Потпис	<input type="text"/>

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме	<input type="text"/>		
ЕМБГ	<input type="text"/>	Датум на пополнување	<input type="text"/>
Својство	<input type="text"/>	Потпис	<input type="text"/>

Согласно член 3 од Уредбата со законска сила за примена на Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности за време на вонредна состојба („Службен весник на РСМ“, бр.103/20 и 140/20), буџетскиот корисник-примател на донација во финансиски средства, добра и услуги, чија цел е да се решат состојбите што се предизвикани на територија на Република Северна Македонија од Коронавирусот COVID 19 должен е да достави Извештај по електронски пат и во електронска форма за примени донации, до Управата за јавни приходи најдоцна до 31 декември 2020 година.

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМАТЕЛОТ НА ДОНАЦИЈА

- **ЕДБ на примателот** - се внесува единствениот даночен број на буџетскиот корисник примател на донацијата
- **Назив** - се внесува називот на буџетскиот корисник примател на донацијата
- **Адреса/Седиште** - се внесува адреса за контакт, е-пошта и телефон

ПОДАТОЦИ ЗА ДАВАТЕЛОТ НА ДОНАЦИЈА

- **ЕДБ/ЕМБГ** -се внесува единствениот даночен број на правното лице давател на донацијата/ единствениот матичен број на физичкото лице давател на донацијата
- **Назив/Име и презиме** - се внесува називот на правното лице давател на донацијата/ името и презимето на физичкото лице давател на донацијата
- **Адреса/седиште** - се внесуваат податоци за Адреса за контакт на правното лице давател на донацијата, е-Пошта и Телефон или Адреса на живеење за контакт, е-Пошта и Телефон на физичкото лице давател на донацијата.

ОПИС НА ДОНАЦИЈА

- **Износ на донација дадена во финансиски средства** - се внесува износот на донираните финансиски средствата (изразено во денари).
- **Донација дадена во добра/услуги** - во ова поле се наведува видот и количината на донираните добра или дадените услуги и износот на донираните добра или услуги изразен во денари.
- **Збир на вкупно донирани средства пари/добра/услуги** - се внесува збир на вкупно донирани средства пари/добра/услуги (изразени во денари).

ДРУГИ ПОДАТОЦИ

Примателот на донацијата задолжително го наведува:

- Број на договорот за донација
- Датум на договорот за донација
- Број на потврдата за примена донација
- Датум на потврдата за примена донација

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ И ПОТПИСНИКОТ

Се пополнуваат податоците за потписникот и составувачот на известувањето.